



СЛУЖБЕ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИ

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрватскохрватски, словенечки и македонски јазик. — Огласи според тарифата — Жиро-сметка кај Службата на општественото книговодство за претплата, посебни изданија и огласи 606-3-291-2

Среда, 10 април 1968

БЕЛГРАД

БРОЈ 14

ГОД. XXIV

Цена на овој број е 0,75 динари — Аконтацијата на претплата за 1968 година изнесува 60.— дин. — Редакција: Улица Јована Ристика бр. 1. Пошт. фах 226 — Телефони: централа 50-931, 50-932, 50-933 и 50-934; Служба за претплата 51-732, Продавна служба 51-671

171.

Врз основа на членот 13 став 1, членот 24 став 2 и членот 35 од Законот за формирањето и општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/67 и 23/67), Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА УРЕДБАТА ЗА ФОРМИРАЊЕТО НА ПРОДАВНИТЕ ЦЕНИ СПОРЕД УСЛОВИТЕ НА ПАЗАРОТ

Член 1

Во Уредбата за формирањето на продавните цени според условите на пазарот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 30/67, 31/67 и 7/68) во членот 1 став 1 на крајот на точката 72 точката се заменува со точка и запирка и по тоа се додаваат осум нови точки, кои гласат:

- „73) памучни производи: предива, конец, ткаенини и др.;
- 74) вргоњ-производи: предива, конец, ткаенини и др.;
- 75) волнени производи: предива, волница, ткаенини и др.;
- 76) цел и рајон-производи: влакна, предива, конец, ткаенини и др.;
- 77) производи од синтетика: влакна, предива, конец, ткаенини и др.;
- 78) производи од вештачка свила: предива, конец, ткаенини и др.;
- 79) конопно влакно;
- 80) отпадоци: памучни, волнени, цел и др.“

Член 2

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 35

3 април 1968 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Мика Шпиљак, с. р.

172.

Врз основа на членот 16 од Законот за девизното работење („Службен лист на СФРЈ“, бр. 29/66 и 54/67), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА РАБОТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОД ОПРЕДЕЛЕНИ ДЕЛНОСТИ КОИ МОЖАТ ДА КОРИСТАТ ДЕВИЗИ ВО СМИСЛА НА ЧЛЕНОТ 16 ОД ЗАКОНОТ ЗА ДЕВИЗНОТО РАБОТЕЊЕ ЗА ПЛАЌАЊЕ УВОЗОТ НА СТОКИ НАМЕНЕТИ ЗА ЛИЧНА ПОТРОШУВАЧКА

1. Работни организации кои можат да користат девизи во смисла на членот 16 од Законот за девиз-

ното работење за плаќање увозот на стоки наменети за лична потрошувачка се:

1) работните организации што вршат работи на застапување на странски фирми — за продажба од консигнациони лагери за динари на резервни делови за производите што ги држат на консигнационен лагер врз основа на договор за застапување;

2) стопанските организации што даваат угостителски услуги, туристичките претпријатија и туристичките бира, како и работните организации што се занимаваат со превоз на стоки и патници а кои во својот состав имаат единици за вршење туристички услуги — за набавка на стоки наменети за лична потрошувачка што ги продаваат во продавници во свои објекти;

3) работните организации приредувачи на меѓународни саеми — за откуп на експонати на странски излагачи;

4) работните организации за производство на филмови — за плаќање увозот на филмски копии;

5) работните организации што вршат промет на грамофонски плочи и уметнички репродукции — за плаќање увозот на овие производи.

Работните организации кои во Југославија продаваат стоки за девизи, можат девизите што, во смисла на членот 16 од Законот за девизното работење им припаѓаат од тоа работење, да ги користат за плаќање увозот на стоки наменети за лична потрошувачка што ги продаваат во свои продавници.

Производствените работни организации можат со девизите со кои располагаат во смисла на членот 16 од Законот за девизното работење, да го плаќаат увозот на финални производи наменети за лична потрошувачка, што го вршат врз основа на договор за долгорочна производствена кооперација и за меѓусебни испораки во смисла на членот 27 од Законот за девизното работење, во количините предвидени со тој договор врз основа на одобрение од Сојузниот секретаријат за надворешна трговија донесено во согласност со Сојузниот секретаријат за стопанство.

2. Овластените банки не можат на работните организации да им продаваат девизи од средствата на кредитниот фонд заради купување стоки наменети за лична потрошувачка.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 38

3 април 1968 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Мика Шпиљак, с. р.

173.

Врз основа на членот 37 од Законот за прометот на стоки и услуги со странство („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 27/62 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/65, 28/66 и 54/67) Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА СТОКОВНАТА РАЗМЕНА СО ЗЕМЈИТЕ СО КОИ СЕ СКЛУЧЕНИ СПОГОДБИ ЗА ПЛАЌАЊЕ ПО ПАТ НА КЛИРИНГ

1. Во Одлуката за усогласување на стоконата размена со земјите со кои се склучени спогодби за плаќање по пат на клиринг („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/66 и 54/67) во точката 1 став 1 по зборовите: „во тие земји“, се додаваат зборовите: „како и за изведување инвестициони работи во тие земји“, на крајот на текстот се додаваат зборовите: „односно за изведување инвестициони работи“.

Ставот 2 се менува и гласи:

„Сојузниот секретаријат за надворешна трговија може да даде согласност и за извоз на одделни групи стоки односно за изведување инвестициони работи, како и за извоз на стоки односно за изведување инвестициони работи во определен период (глобална согласност). Во тој случај работните организации ја извезуваат таа стока односно ги извезуваат тие инвестициони работи без прибавување согласност од ставот 1 на оваа точка.“

2. Во точката 11 по зборовите: „извоз на стоки“ се додаваат зборовите: „и изведување инвестициони работи“.

3. Оваа одлука не се применува на работите на изведување инвестициони работи кои до денот на нејзиното влегување во сила се склучени и ѝ се пријавени на банката.

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 39
3 април 1968 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Мика Шпиљак, с. р.

174.

Врз основа на чл. 20 и 22 од Законот за девизното работење („Службен лист на СФРЈ“, бр. 29/66 и 54/67), во врска со членот 37 од Законот за прометот на стоки и услуги со странство („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 27/62 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/65, 28/66 и 54/67), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА УВОЗОТ ВО 1968 ГОДИНА НА СТОКИ ЧИЈ УВОЗ Е УСЛОВНО СЛОБОДЕН

1. Во Одлуката за увозот во 1968 година на стоки чиј увоз е условно слободен („Службен лист на СФРЈ“, бр. 40/67 и 54/67) во точката 9 став 1 на крајот се додаваат две нови реченици, кои гласат: „Работната организација е должна најдоцна до крајот на наредниот квартал да го изврши увозот на односните стоки. Ако работната организација до крајот на наредниот квартал, односно во рокот определен согласно со одредбата на точката 14 од оваа одлука, не го изврши увозот на тие стоки, го губи правото на слободен увоз на стоки за сопствени

ни потреби за кои е пропишан условно слободен увоз.“

2. Во точката 14 по зборовите: „пресметковни девизи“ се додаваат зборовите: „односно ќе го продолжи рокот за увоз на стоките“.

3. Работните организации кои согласно со договорот склучен со овластената банка откупили девизи за првиот квартал на 1968 година должни се за тие девизи да увезат стоки до 30 јуни 1968 година, со тоа што и во поглед на тој увоз да важат одредбите на точката 9 став 1 и точката 14 од Одлуката за увозот во 1968 година на стоки чиј увоз е условно слободен.

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 41
3 април 1968 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Мика Шпиљак, с. р.

175.

Врз основа на членот 5 од Законот за кредитните работи со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 29/66), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ВИСОЧИНАТА НА ИЗНОСИТЕ ДО КОИ ОВЛАСТЕНИТЕ БАНКИ МОЖАТ ВО 1968 ГОДИНА ДА КОРИСТАТ КРЕДИТИ ВО СТРАНСТВО И ДА БИДАТ ГАРАНТИ ПО КРЕДИТНИ РАБОТИ СО СТРАНСТВО

1. Овластените банки можат во 1968 година да користат кредити во странство според членот 14 став 2 од Законот за кредитните работи со странство и да бидат гаранти според членот 17 на тој закон по странски кредити што ги користат работни организации и други овластени банки — до износот утврден со оваа одлука (во натамошниот текст: девизен кредитно-гаранциски потенцијал).

2. Девизниот кредитно-гаранциски потенцијал на овластената банка се утврдува за 1968 година зависно од квалитетот на девизите што овластената банка ги имала во својот кредитен фонд на 31 декември 1968 година, и тоа посебно за кредитните работи во девизи од значење за одржувањето ликвидноста во меѓународните плаќања, а посебно за кредитните работи во други девизи.

3. Девизниот кредитно-гаранциски потенцијал во девизи од значење за одржувањето ликвидноста во меѓународните плаќања и девизниот кредитно-гаранциски потенцијал во други девизи се утврдуваат така што износот на девизите од соодветен квалитет во кредитниот фонд на овластената банка со состојбата на 31 декември 1968 година се множи со факторот, и тоа:

1) за овластена банка кај која противвредноста на девизите од соодветен квалитет во нејзиниот кредитен фонд изнесувала на 31 декември 1967 година до 250 милиони динари — со факторот 4;

2) за овластена банка кај која противвредноста на девизите од соодветен квалитет во нејзиниот кредитен фонд изнесувала на 31 декември 1967 година над 250 милиони динари — со факторот 2,8.

4. Овластената банка може да користи странски кредити и да биде гарант по странски кредити во девизи од значење за одржувањето ликвидноста во меѓународните плаќања најмногу до височината на девизниот кредитно-гаранциски потенцијал во девизи од значење за одржувањето ликвидноста во ме-

меѓународните плаќања, утврдена на начинот од точката 3 на оваа одлука.

Овластената банка може да користи странски кредити и да биде гарант по странски кредити во други девизи до височината на својот девизен кредитно-гаранциски потенцијал во други девизи, утврдена на начинот од точката 3 на оваа одлука, како и до височината на неангажираниот дел на својот девизен кредитно-гаранциски потенцијал во девизи од значење за одржувањето ликвидноста во меѓународните плаќања.

5. При здружување во странство и давање гаранции по кредитни работи со странство, овластените банки се должни да се придржуваат кон насоките што ги дава Народната банка на Југославија во согласност со Сојузниот секретаријат за надворешна трговија и со претходно прибавување мислење од Сојузната стопанска комора.

6. Овластената банка чиј остаток обврски по кредити што ги користи во странство и остаток обврски по странски кредити по кои дала гаранција ќе бидат на денот на почетокот на применувањето на оваа одлука поголеми од нејзиниот девизен кредитно-гаранциски потенцијал во соодветен квалитет девизи, утврден со оваа одлука — не може да склучува договори за користење нови кредити во странство ниту да дава нови гаранции по кредитни работи со странство додека не го воспостави односот помеѓу обврските спрема странство и можноста за остварување обврски спрема странство според точката 4 на оваа одлука.

7. Овластената банка која во текот на 1968 година ќе го намали износот на девизите во својот кредитен фонд под износот кој постоел на 31 декември 1967 година, може да склучува договори за користење нови кредити во странство и да дава нови гаранции по кредитни работи со странство само до износот на својот девизен кредитно-гаранциски потенцијал во соодветен квалитет девизи, утврден врз основа на фактичниот износ на девизи во нејзиниот кредитен фонд.

8. На деловна банка која во текот на 1968 година ќе добие овластување за вршење кредитни работи со странство, согласно се применуваат одредбите на оваа одлука, со тоа што факторите за утврдување на девизниот кредитно-гаранциски потенцијал од точката 3 на оваа одлука се применуваат врз износите на девизите од соодветен квалитет во нејзиниот кредитен фонд со состојбата на последниот ден во тримесечјето што му претходи на тримесечјето во кое таа банка добила овластување за вршење кредитни работи со странство.

9. Ако две или повеќе овластени банки во текот на 1968 година се спојат во една овластена банка, девизниот кредитно-гаранциски потенцијал на новата овластена банка сочинува збир на девизните кредитно-гаранциски потенцијали на овластените банки што се споиле.

10. Одредбата на точката 1 од оваа одлука не се однесува:

1) на странските кредити што ги извршува овластената банка, а кои ги отплатува федерацијата или за кои федерацијата дала гаранција;

2) на странските кредити и гаранциите по странски кредити што овластената банка ги извршува по налог и за сметка на Народната банка на Југославија;

3) на супергаранциите што овластената банка ги дава по кредити што во странство ги користат работни организации, а по кои дала гаранција друга овластена банка;

4) на кредитите што овластената банка ги користи во странство за финансирање домашни работни организации за изведување инвестициони работи во странство, ниту на гаранциите што овластената банка ги дава по кредитни работи на работни

организации, склучени во врска со изведување инвестициони работи во странство;

5) на кредитите што овластената банка ги користи во странство, односно на гаранциите што ги дава за сметка на работни организации за увоз на додатна опрема заради вградување во објекти и бродови што се извезуваат на кредит;

6) на чинидбените гаранции.

11. Народната банка на Југославија ќе утврди кои гаранции се сметаат како чинидбени гаранции.

Народната банка на Југославија дава технички упатства за спроведување на оваа одлука.

12. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за продолжување важењето и во 1968 година на Одлуката за височината на износот до кој овластените банки можат во 1967 година да користат кредити во странство и да даваат гаранции по кредитни работи со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 52/67).

13. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 40

27 март 1968 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Мика Шпиљак, с. р.

176.

Врз основа на членот 8 став 3 од Законот за сојузниот буџет за 1968 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 54/67), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПРИХОДИТЕ ШТО СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА МЕЃУНАРОДНА ТЕХНИЧКА СОРАБОТКА ГИ ОСТВАРУВА СО ВРШЕЊЕ СВОИ УСЛУГИ ВО 1968 ГОДИНА

1. Од приходите остварени со услугите што ги врши во областа на меѓународната техничка соработка, Сојузниот завод за меѓународна техничка соработка ќе користи 75% како средства за својата редовна дејност, а 25% ќе уплати во корист на сојузниот буџет за 1968 година.

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 36

4 април 1968 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Мика Шпиљак, с. р.

177.

Врз основа на членот 34 од Основниот закон за садниот материјал („Службен лист на СФРЈ“, бр. 40/66), сојузниот секретар за стопанство пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА МЕТОДАТА И ПОСТАПКАТА ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА НОВОСОЗДАДЕН И ДОМАШЕН И ОДОМАНЕН СТРАНСКИ СЕЛЕКЦИОНИРАН ШУМСКИ САДЕН МАТЕРИЈАЛ И ЗА ПОСТАПКАТА ЗА ОДОБРУВАЊЕ ВОВЕДУВАЊЕ ВО ПРОИЗВОДСТВОТО НА СТРАНСКИ ШУМСКИ САДЕН МАТЕРИЈАЛ

Член 1

Како новосоздаден селекциониран шумски саден материјал (во натамошниот текст: новосоздаден

саден материјал) може да се признае садниот материјал произведен по генеративен или вегетативен пат од селектирани раси, екотипови, биотипови и други систематски единици на еден вид, како и од хибриди произведени со меѓувидна и меѓурасна хибридизација, откако ќе се утврдат:

1) биолошките, еколошките и технолошките својства на шумските дрвја произведени од новосоздаден саден материјал;

2) подрачјата или реоните во кои шумските дрвја од точката 1 на овој став можат најуспешно да се одгледуваат.

Утврдувањето на својствата од ставот 1 на овој член се врши врз новосоздаден саден материјал во наспоредни огледи.

Член 2

Новосоздаден саден материјал може да се признае само ако е резултат на селекција.

За новосоздадениот саден материјал исходниот материјал мора да произлегува од селектирано шумско семе произведено според прописите за производство на шумско семе или од репродуктивен материјал што произлегува од одбрани и признаени матични стебла и хибриди односно од селектирани клонови, елитни матични стебла на шумски дрвја и селектирани стебла од плантажно одгледување, како и од клонови и матични плус-стебла на шумски дрвја и плус-стебла од плантажно одгледување.

Член 3

Постапката за признавање на новосоздаден саден материјал се поведува врз основа на барање на создавачот на новосоздадениот саден материјал односно на овластената работна организација, а постапката за одобрување интродукција на странски шумски саден материјал — врз основа на барање на заинтересираната работна или друга организација.

Барањето од ставот 1 на овој член му се поднесува на Сојузниот секретаријат за стопанство (во натамошниот текст: Секретаријатот).

Член 4

Барањето за признавање на новосоздаден саден материјал мора да ги содржи следните податоци:

- 1) вид и сорта на дрвјата односно клон;
- 2) назив на работната организација и соработниците, според редот на учеството во работата на создавањето на новосоздадениот саден материјал;
- 3) назив на работната организација односно на лицата кои имаат авторско право;
- 4) година на почетокот на работата за добивање на новосоздадениот саден материјал;
- 5) целта на производството на новосоздадениот саден материјал;
- 6) потекло и генетски особини на исходниот материјал;
- 7) приказ на методиката на селекцијата;
- 8) фенотип — морфолошки опис на новосоздадениот саден материјал;
- 9) предимствата на новосоздадениот саден материјал во производните својства (искористување на станишните можности за побрз растеж и поголем прираст, способност за приспособување кон неповолни услови на земјиштето и климата, подобрување на техничките и технолошките особини на дрвото, отпорност спрема растителните болести и штетници, полесно и побрзо производство на садниците и др.);
- 10) можност за производство на новосоздадениот саден материјал;
- 11) подрачја или реони во кои може да се одгледува новосоздадениот саден материјал.

Подносителот на барањето прилага кон барањето и документација за поставените огледи, со назначување на местата во кои се поставени.

Член 5

Барањето за одобрување интродукција на странски шумски саден материјал треба да ги содржи само податоците од членот 4 став 1 точ. 1, 9 и 11 и став 2 на овој правилник.

Член 6

По приемот на барањето и документацијата од членот 4 на овој правилник, стручната комисија, формирана во смисла на членот 10 од Основниот закон за садниот материјал, е должна:

1) да го провери, врз основа на барањето и документацијата од членот 4 на овој правилник, потеклото и начинот на добивањето на новосоздадениот саден материјал и да даде оценка за значењето на истакнатите наследни особини на новосоздадениот саден материјал;

2) да ги прегледа, во текот на вегетацијата, подигнатите огледни насади од новосоздадениот саден материјал.

По приемот на барањето од членот 5 на овој правилник, податоците за производните својства на странскиот шумски саден материјал од членот 4 став 1 точка 9 на овој правилник ги проверува стручната комисија со преглед на подигнатите наспоредни огледни насади од тој саден материјал, и тоа во реонот за кој се препорачува тој саден материјал.

Резултатите од проверувањето ги утврдува стручната комисија записнички.

Член 7

Ако резултатите од проверувањето од членот 6 ст. 1 и 2 на овој правилник се задоволителни, стручната комисија продолжува да ги следи текуштите податоци добиени со испитувањето во наспоредните огледни насади, за да може да утврди дали постојат предимства на новосоздадениот односно увезениот шумски саден материјал во поглед на неговите производни својства.

Ако утврди дека резултатите од проверувањето од членот 6 ст. 1 и 2 на овој правилник не се задоволителни и ако најде дека нема основа за поставување наспоредни огледни насади со новосоздадениот односно увезен шумски саден материјал, стручната комисија ќе му предложи на Секретаријатот да го одбие барањето на подносителот.

Член 8

Во наспоредните огледни насади новосоздадениот односно увезениот шумски саден материјал се испитува под шифрирана ознака.

Бројот на наспоредните огледни насади и траењето на огледите, како и подрачјата во кои ќе се вршат тие, го определува стручната комисија.

Наспоредните огледи се вршат кај работните организации што се занимаваат со одгледување на шуми.

Член 9

Испитувањето на новосоздадениот односно увезениот шумски саден материјал во наспоредни огледни насади се врши со споредување со саден материјал од соодветен вид дрвја што во подрачјето за кое се препорачува новосоздадениот односно увезениот шумски саден материјал има најдобра производна карактеристика која се испитува.

Член 10

Стручната служба, што ќе ја определи Секретаријатот, изработува и предлага програми на наспоредни огледи, организира соработка со производителските организации и ги насочува работите кон

основање наспoredни огледни насади, врши мерења и забележувања во овие огледни насади, обработува резултати на истражувањето и приготвува документација за оцена на условите за признавање на новосоздадениот саден материјал односно за одобрување на интродукцијата на увезениот шумски саден материјал.

Стручната комисија врз основа на податоците собрани во наспoredните огледи и врз основа на примената документација дава мислење и предлог за признавање на новосоздаден саден материјал, домашен или одомашен странски селекциониран шумски саден материјал, односно за одобрување интродукцијата на странски шумски саден материјал.

Односот помеѓу стручните служби и Секретаријатот и односот помеѓу изведувачите на огледите и Секретаријатот се уредуваат со писмени договори.

Член 11

Новосоздаден саден материјал и домашен и одомашен странски селекциониран шумски саден материјал се признаваат, а интродукцијата на странски шумски саден материјал се одобрува, ако тие поради своите наследни особини даваат шумски дрвја со подобри биолошки, еколошки и технолошки својства, особено — со побрз растеж и поголем прираст или поквалитетно дрво за определени цели, или со поголема отпорност спрема одделни растителни болести и штетници, или со полесно приспособување кон неповолни услови на земјиштето и климата, — од постојните видови дрвја во подрачјата за кои се предлагаат.

Член 12

Признаениот новосоздаден саден материјал се внесува во регистарот на новосоздадениот селекциониран шумски саден материјал (во натамошниот текст: регистарот) врз основа на решението за признавањето.

Признаениот домашен и одомашен странски селекциониран шумски саден материјал се внесува во евиденцијата за признаениот домашен и одомашен странски селекциониран шумски саден материјал врз основа на решението за признавањето.

Странскиот шумски саден материјал чија интродукција е одобрена, се внесува во евиденцијата за странскиот шумски саден материјал, врз основа на издаденото одобрение за интродукција.

Член 13

Селекциониранит шумски саден материјал што е признаен односно чија интродукција е одобрена, ќе се брише врз основа на решение на Секретаријатот од регистарот односно од евиденцијата од членот 12 на овој правилник ако престане да ги има својствата поради кои е признаен односно поради кои е одобрена неговата интродукција.

Член 14

Домашниот и одомашениот селекциониран шумски саден материјал кој до денот на влегувањето во сила на овој правилник е раширен во производството и ги има својствата од членот 11 на овој правилник ќе го утврди Секретаријатот по пат на анкета на научните установи и, по предлог на стручната комисија, ќе го внесе во евиденцијата од членот 12 став 2 на овој правилник.

Член 15

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

9 Бр. 2065/1

19 февруари 1968 година
Белград

Заменик сојузен секретар
за стопанство,

Владо Јуричиќ, с. р.

178.

Врз основа на членот 4 став 2 од Законот за сојузниот буџет за 1968 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 54/67), во спогодба со сојузниот секретар за финансии, сојузниот секретар за стопанство издава

НАРЕДБА

ЗА ПОБЛИСКИТЕ УСЛОВИ И ЗА НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ВОДОСТОПАНСТВОТО ПРЕДВИДЕНИ ВО СОЈУЗНИОТ БУЏЕТ ЗА 1968 ГОДИНА

1. Средствата за унапредување на водостопанството предвидени во разделот 13, позиција 69, распоредна група 16-2-21 од сојузниот буџет за 1968 година (во натамошниот текст: средствата), чиј носител е Сојузниот секретаријат за стопанство (во натамошниот текст: носителот на средствата) можат да им се даваат на работни и други организации, како и на поединци (во натамошниот текст: корисникот на средствата), само за работи предвидени со Програмата за употреба на средствата за унапредување на водостопанството предвидени во сојузниот буџет за 1968 година (во натамошниот текст: Програмата), која е составен дел на Одлуката за Програмата за употреба на средствата за унапредување на водостопанството предвидени во сојузниот буџет за 1968 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 11/68).

2. Средствата од позициите 1 до 4 и 6 од Програмата му се даваат на корисникот на средствата врз основа на договор за непосредно извршување на работите односно задачите. Договорот го склучуваат носителот на средствата и корисникот на средствата.

За извршување на задачите од позициите 5, 7 и 8 од Програмата средствата се даваат без договор врз основа на решение на сојузниот секретар за стопанство.

Дневниците и патните трошоци на членовите на Стручниот совет за водостопанство се исплатуваат врз основа на патен налог што го издава носителот на средствата.

3. За работите и задачите од позициите 1 до 4 и 6 од Програмата средствата му се одобруваат на корисникот на средствата врз основа на претсметката на работите. Претсметката на работите ја прегледува стручната служба за водостопанство на носителот на средствата и му ја предлага на одобрување на носителот на средствата.

4. Претсметката на работите чие извршување е предвидено со договор не може да се менува без одобрение од носителот на средствата. Измена се врши врз основа на образложено и документирано барање на корисникот на средствата.

5. Договорот склучен помеѓу носителот на средствата и корисникот на средствата треба, покрај другите податоци, да содржи: обврски и права на носителот на средствата во поглед исплатувањето на средствата давањето аванси односно отворањето акредитиви за извршување на работите определени со договорот, обврски за вршење контрола врз извршувањето на работите и право за запирање на работите предвидени со Програмата ако не се изведуваат квалитетно и во согласност со Програмата; обврски на корисникот работите односно задачите да ги изврши во договорениот рок и да ги врати примените средства ако работите односно задачите не се извршени според договорот; обврска на корисникот на средствата да ги поднесува трошоците со кои се пречекорува претсметковната сума утврдена со договорот; како и податок дека претсметковната сума ги опфаќа и трошоците за организацијата на извршувањето на работите односно задачите, трошоците на постојаниот надзор, трошоците на конечната пресметка (колаудација) и трошоците на банката.

6. Исплатувањето на средствата за определени работи односно задачи се врши сразмерно со обемот на извршените работи односно задачи, но најмногу

до износот од 70% од вредноста на претсметковниот износ, со тоа останатите 30% да му бидат исплатени на корисникот на средствата по извршеното конечно пресметување на работите односно задачите.

По исклучок, на Сојузниот хидрометеоролошки завод нема да му се даваат авансите од ставот 1 на оваа точка, туку секое тримесечје ќе му се отвора акредитив, зависно од квотите добиени од Секретаријатот за сојузен буџет и општи работи во Сојузниот извршен совет.

Во поглед на средствата од позициите 5, 7 и 8 од Програмата нема да се применуваат одредбите на ст. 1 и 2 од оваа точка, туку тие средства ќе се исплатуваат на начинот определен со важечките прописи.

7. Ако работите односно задачите не можат да се извршат во рокот предвиден во договорот, поради пречки настанати од објективни причини, корисникот на средствата е должен за тоа да го известат носителот на средствата и да побара продолжување на рокот за извршување на работите односно задачите.

8. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 24-1873/3
2 април 1968 година
Белград

Заменик сојузен секретар
за стопанство,
Владо Јуричиќ, с. р.

179.

Врз основа на членот 4 став 2 од Законот за сојузниот буџет за 1968 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 54/67), во спогодба со сојузниот секретар за финансии, сојузниот секретар за стопанство издава

НАРЕДБА

ЗА ПОБЛИСКИТЕ УСЛОВИ И ЗА НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И ШУМАРСТВОТО ПРЕДВИДЕНИ ВО СОЈУЗНИОТ БУЏЕТ ЗА 1968 ГОДИНА

1. Средствата за унапредување на земјоделството и шумарството предвидени во разделот 13, позиција 70, распоредна група 16-2-21 на сојузниот буџет за 1968 година (во натамошниот текст: средствата), чиј носител е Сојузниот секретаријат за стопанство (во натамошниот текст: носителот на средствата), можат да им се даваат на работни и други организации и општествено-политички заедници (во натамошниот текст: корисникот) само за работи предвидени со Програмата за употреба на средствата за унапредување на земјоделството и шумарството предвидени во сојузниот буџет за 1968 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 11/68).

2. Средствата му се даваат на корисникот врз основа на договор за непосредно изведување на работи или за изведување на работи преку други изведувачи. Договорот го склучуваат носителот на средствата и корисникот.

3. Средствата му се одобруваат на корисникот врз основа на Програмата и претсметката на корисникот односно изведувачот на работите, под услов корисникот да има обезбедено учество во финансирањето на работите од сопствени средства или од други извори и тоа учество да не може да биде помало од износот предвиден со Програмата.

Како учество од сопствени средства или од други извори се подразбираат вложувања што ги вршат општествено-политичките заедници, работните организации, корисникот односно изведувачот на

работите и други давачи на средства, и тоа во пари, работна сила, материјал или вршење други услуги.

При склучувањето на договорот од точката 2 на оваа наредба корисникот е должен да поднесе доказ дека обезбедил средства за учество.

4. Договорот склучен помеѓу носителот на средствата и корисникот треба, покрај другите податоци, да содржи: обврски и права на носителот на средствата во поглед исплатувањето на средствата и давањето аванси за извршување на работите определени со договорот; обврски за вршење контрола над изведувањето на работите и право за запирање на работите предвидени со Програмата ако не се изведуваат квалитетно и во согласност со Програмата; обврски на корисникот работите да ги изврши во договорениот рок, квалитетно и во согласност со Програмата, како и да ги врати средствата примени од сојузниот буџет ако работите не се извршени според договорот.

5. Исплатувањето на средствата се врши во вид на аванси, и тоа: првата рата во височината утврдена со договорот, а секоја натамошна рата, како и по конечната пресметка, врз основа на доказите за извршените работи и доказите за износот потрошен за извршените работи од сопствените средства и од други извори.

За конечната пресметка корисникот е должен да издаде фактура на вкупната вредност на работите што се исплатуваат од средствата. Во фактурата корисникот ги наведува износите примени на име аванс и сумата преостаната за исплата од средствата.

Исплатувањето на средствата се врши сразмерно со износот потрошен од сопствените и други извори.

Конечна пресметка на извршените работи и фактура мораат да му се поднесат на носителот на средствата во рок од 30 дена од денот на истекот на рокот предвиден во договорот за завршување на работите, а најдоцна до 20 декември 1968 година.

6. Ако работите не можат да се извршат во рокот предвиден во договорот поради пречки настанати од објективни причини, корисникот е должен за тоа да го известат носителот на средствата и да бара продолжување на рокот за извршување на работите. Ако Програмата и претсметката на корисникот треба да се изменат, корисникот е должен за тоа да побара согласност од носителот на средствата.

7. Корисникот е должен во рок од 30 дена од денот на истекот на рокот предвиден во договорот за завршување на работите, а најдоцна до 31 јануари 1969 година, да му достави на носителот на средствата конечен извештај за извршувањето на работите.

8. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 09-2304
20 март 1968 година
Белград

Сојузен секретар
за стопанство,
др Боровое Јелиќ, с. р.

180.

Врз основа на членот 72 од Законот за печатот и за другите видови информации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 45/60 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/65), сојузниот секретар за внатрешни работи донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО НА БРОШУРАТА „SLOVENIJA 1968 KAM?“

Се забранува внесувањето во Југославија и растурањето на брошурата „Slovenija 1968 kam?“,

печатена во Трст на словенечки јазик во издание на „Skupina Upsilon slovenskih akademikov“.

Бр. 65-2/134

1 април 1968 година

Белград

Сојузен секретар
за внатрешни работи,
Радован Стијачиќ, с. р.

181.

Врз основа на членот 72, во врска со членот 52 став 1 точка 7 од Законот за печатот и за другите видови информации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 45/60 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/65), сојузниот секретар за внатрешни работи донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „DER SPIEGEL“

Се забранува внесувањето во Југославија и растурањето на неделниот весник „Der Spiegel“ број 13 од 25 март 1968 година, кој излегува во Хамбург, Сојузна Република Германија.

Бр. 68-43/9

1 април 1968 година

Белград

Сојузен секретар
за внатрешни работи,
Радован Стијачиќ, с. р.

182.

Врз основа на членот 45 став 2 од Законот за воените инвалиди од војните („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/65, 23/67 и 54/67), во согласност со сојузниот секретар за финансии, Сојузниот совет за здравство и социјална политика издава

НАРЕДБА

ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ДОДАТОКОТ ЗА НЕГА И ПОМОШ ОД СТРАНА НА ДРУГО ЛИЦЕ, ОРТОПЕДСКИОТ ДОДАТОК И ПОСЕБНИОТ ИНВАЛИДСКИ ДОДАТОК

1. Додатокот за нега и помош од страна на друго лице, ортопедскиот додаток и посебниот инвалидски додаток им се зголемуваат на корисниците на овие додатоци почнувајќи од 1 јануари 1968 година за 7%.

2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

03/1 -бр. 647/2

26 март 1968 година

Белград

Претседател
на Сојузниот совет за здравство
и социјална политика,
др Никола Георгиевски, с. р.

183.

Врз основа на членот 26 став 4 од Законот за формирањето и општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/67 и 23/67), директорот на Сојузниот завод за цени издава

НАРЕДБА

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОБВРСКА ЗА ДОСТАВУВАЊЕ ЦЕНОВНИЦИ ЗА ПРОИЗВОДИТЕ ЧИИ ЦЕНИ СЕ ФОРМИРААТ СПОРЕД УСЛОВИТЕ НА ПАЗАРОТ

1. Во Наредбата за обврска за доставување ценовници за производите чии цени се формираат

според условите на пазарот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 30/67, 31/67 и 7/68), во точката 1 став 1 во уводната реченица зборовите: „бр. 30/67, 31/67 и 7/68“ се заменуваат со зборовите: „бр. 30/67, 31/67, 7/68 и 14/68“, а на крајот на одредбата под 26 точката се заменува со точка и запирка и по тоа се додаваат осум нови одредби, кои гласат:

- „26) памучни производи: предива, конец, ткаенини и др.;
- 27) вигоњ-производи: предива, конец, ткаенини и др.;
- 28) волнени производи: предива, волница, ткаенини и др.;
- 29) цел и рајон производи: влакна, предива, конец, ткаенини и др.;
- 30) производи од синтетика: влакна, предива, конец, ткаенини и др.;
- 31) производи од вештачка свила: предива, конец, ткаенини и др.;
- 32) конопно влакно;
- 33) отпадоци: памучни, волнени, цел и др.“.

2. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 04-4/1

10 април 1968 година

Белград

Директор
на Сојузниот завод
за цени,

Никола Филиповиќ, с. р.

ОДЛИКУВАЊА

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува да се одликува по повод седумдесетгодишнината на животот, а за особени заслуги стечени во работата во областа на научниот, културниот и општествениот развиток на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Баец др Антон.

Бр. 1

4 јануари 1967 година

Белград

Претседател на
Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува да се одликува по повод шесетгодишнината на животот и долгогодишната револуционерна работа, а за истакнати заслуги на развивањето и зајакнувањето на свеста на нашите граѓани во борбата за изградба на социјализмот, за слободата и независноста на нашата земја и за заслуги на полето за зацврсту-

вањето на мирољубивата соработка и пријателските односи помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и другите земји

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО ЛЕНТА

Зековиќ Вељко.

Бр. 2
4 јануари 1967 година
Белград

Претседател на
Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува да се одликува по повод шеесетгодишнината на животот и долгогодишната револуционерна работа, а за особени заслуги и постигнати успеси во областа на стопанскиот и општествениот развој на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ

Брковиќ Саво.

Бр. 3
5 јануари 1967 година
Белград

Претседател на
Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува да се одликуваат по повод четириесетгодишнината на работата, а за особени заслуги и постигнати успеси со културно-просветно дејствување на издигањето свеста на нашите народи во духот на ширењето на братството и единството

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Работничкото културно уметничко друштво „Абрашевиќ“ — Мостар;
за заслуги на делото ширење на братството и единството меѓу нашите народи

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Фазлиновиќ Ејуб, Враниќ Шукрија;
за заслуги и постигнати успеси во областа на културниот и општествениот развој на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА ЗВЕЗДА

Чишиќ Алија, Гринер Фрањо, Гутиќ Љубица,
Мулиќ Садик, Влахбеговиќ Јово.

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Казазиќ Илдуза, Ондељ Иван, Пуљиќ Васо, Шимиќ Драгица.

Бр. 4
6 јануари 1967 година
Белград

Претседател на
Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

СОДРЖИНА:

	Страна
171. Уредба за дополние на Уредбата за формирањето на продавните цени според условите на пазарот — — — — —	297
172. Одлука за работните организации од определени дејности кои можат да користат девизи во смисла на членот 16 од Законот за девизното работење за плаќање на увозот на стоки наменети за лична потрошувачка — — — — —	297
173. Одлука за дополненија на Одлуката за усогласување на стоквната размена со земјите со кои се склучени спогодби за плаќање по пат на клиринг — — — — —	298
174. Одлука за дополненија на Одлуката за увозот во 1968 година на стоки чиј увоз е условно слободен — — — — —	298
175. Одлука за височината на износите до кои овластените банки можат во 1968 година да користат кредити во странство и да бидат гарант по кредитни работи со странство — — — — —	298
176. Одлука за користење на приходите што Сојузниот завод за меѓународна техничка соработка ги остварува со вршењето свои услуги во 1968 година — — — — —	299
177. Правилник за методата и постапката за признавање на новосоздаден и домашен и одомашен странски селекциониран шумски саден материјал и за постапката за одобрување воводеување во производството на странски шумски саден материјал — — — — —	299
178. Наредба за поблиските услови и за начинот на користење на средствата за унапредување на водостопанството предвидени во сојузниот буџет за 1968 година — — — — —	301
179. Наредба за поблиските услови и за начинот на користење на средствата за унапредување на земјоделството и шумарството предвидени во сојузниот буџет за 1968 година — — — — —	302
180. Решение за забрана на внесувањето и растурањето на брошурата „Slovenija 1968 kam?“ — — — — —	302
181. Решение за забрана на внесувањето и растурањето на весникот „Der Spiegel“ — — — — —	303
182. Наредба за зголемување на додатокот за нега и помош од страна на друго лице, ортопедскиот додаток и посебниот инвалидски додаток — — — — —	303
183. Наредба за измена и дополние на Наредбата за обврска за доставување ценовници за производите чиј цени се формираат според условите на пазарот — — — — —	303